

No. 01/2020
15 January 2020

Главните извршни директори на компаниите на VIG Group добија награди за менаџери на годината

Светла Несторова (Бугарија) и Сабина Мујановиќ (Босна и Херцеговина) добиваат признанија

Менаџер на годината во Бугарија

Светла Несторова, извршен директор на бугарската компанија ВИГ Груп Булстрад Лајф, ја доби наградата за менаџер на годината за 2019 година од бугарскиот магазин Менаџер. Таа е прва претставничка на осигурителна компанија и втора жена која ја доби наградата во текот на својата 12-годишна историја. Наградата беше доделена за извонреден учинок во областа на високиот менаџмент во Бугарија. Бугарскиот претседател Румен Радев лично ја додели наградата на Светла Несторова. Делоит Бугарија ја изврши евалуацијата користејќи ги трите категории на финансиски индикатори, добра практика на управување и личните карактеристики.

Најдобар извршен директор на осигурителна компанија во Босна и Херцеговина

Сабина Мујановиќ, извршен директор на Виена Осигурање во Босна и Херцеговина, исто така доби престижна награда. Британското списание за финансии „Централна Европа“, кое е специјализирано за финансискиот пазар во Централна и Јужна Европа, ја избра Сабина Мујановиќ да ја добие наградата за најдобар директор на осигурителна компанија во 2019 година во Босна и Херцеговина. Сабина Мујановиќ има 20-годишно искуство во финансискиот сектор и 16 години искуство во управување во банкарскиот и осигурителниот сектор. Таа е претседател на Собранието на Здружението на осигурителни компании во Федерацијата на Босна и Херцеговина и беше почестена за нејзиниот придонес во развојот на осигурителната индустрија во земјата.

Моќта на жената во VIG

Различноста е повеќе од само основна вредност на VIG. Исто така, активно се практикува во секојдневниот живот на Групата. Раководителот на Виена осигурителна група, извршен директор Елизабет Стадлер, е жена, како и нејзиниот главен финансиски директор (CFO), Лијан Хирнер. 25% од членовите на Управните одбори во Групата се жени. Компаниите на ВИГ Групаацијата во Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Естонија, Хрватска, Полска, Словачка и Унгарија управуваат со главни извршни директори жени. Процентот на жени на второ ниво на управување е дури близу 50%. 40% од членовите на Надзорниот одбор на Виенската осигурителна група се жени.

Елизабет Стадлер, извршен директор на Виена осигурување група, им честиташе на двете добитнички на наградите: „Јас сум задоволна од наградите што неодамна ги добија двете надлежни менаџери. Наградите се сведоштво за извонредниот перформанс обезбеден од жените во нашата група. Цврсто сме убедени дека широката разновидност во многу области на една компанија исто така придонесува за економски успех. Затоа, ние водиме јасна стратегија за различност, фокусирана на критериумите за пол, меѓународност и генерации, и понатаму ги зајакнуваме и развиваме мерките за оваа намена.“

Виена осигурителна група (ВИГ) е водечки специјалист за осигурување во Австрија, како и во Централна и Источна Европа. Околу 50 компании во 25 земји формираат Група со долгогодишна традиција, силни брендови и блиски односи со клиентите. VIIG има близу 200 години искуство во осигурителниот бизнис. Со повеќе од 25.000 вработени, Виена осигурителна група е јасен лидер на пазарот на своите австриски и ЦИЕ. Затоа е одлично позиционирана да ги искористи долгорочните можности за раст во регион со 180 милиони луѓе. Наведената Виена осигурителна група е најдобро оценета компанија на АТКС, водечки индекс на виенската берза; нејзиниот удел е исто така наведен на Прашката берза во Прага.

Ако имате какви било прашања, ве молиме контактирајте со:

VIENNA INSURANCE GROUP

Комуникации и маркетинг на Групацијата, Schottenring 30, 1010 Виена Волфганг Хас - Менаџер

Телефон: +43 50 390-21029

mailto: wolfgang.haas@vig.com

Сите соопштенија за печатот се достапни за преземање: <http://www.vig.com>